

Животно осигурување



Со инвестирањето во животно осигурување ги акумулирате вложените средства, а истовремено обезбедувате финансиска сигурност при евентуален несрекен случај, траен инвалидитет или загуба на живот.

За сигурна и удобна иднина, UNIQA Life Македонија креираше специјална програма за животно осигурување, која Ви нуди долгорочно штедење и безбедност за Вас и Вашето семејство.

ФУТУРА - Детство и Иднина

ФУТУРА (пример)

ЖИВОТ ПЛУС - Инвестиција и добивка

ЖИВОТ ПЛУС (пример)

Credit Life

Лојалност

Здравствено осигурување



Животот е непредвидлив и колку и да внимавате може да Ви се случи незгода (несрекен случај), која не можеме ниту да ја предвидиме, ниту да ја спречиме. Со продуктите на UNIQA Осигурување ќе ги ублажите економските последици во случај да настане некој осигуран ризик на работното место, дома, при патување и слично.

Патничко осигурување

Патничко осигурување за странци

Осигурувања од незгода

Несрекен случај

Доброволно здравствено осигурување

Доброволно здравствено осигурување



Никој не може со сигурност да ја предвиди иднината на детето, но бие уште сега можете да направите таа иднина да биде побрва и полесна. Новата програма за животно осигурување на деца, може да биде одговор на било кое од прашањата кои се јавуваат секојдневно и единствен подарок кој со истекот на времето ја зголемува својата вредност.

Кој може да се осигура?

Полисата може да се склучи од моментот на раѓање на детето па сè до навршени 13 години живот.

На кој начин може да се искористи осигурената сума?

- **Еднократно** (со навршување на 18 години)—по истекот на осигурувањето, ја добивате осигурената сума на која и се доава и остварената добивка;
- **Ануитетно**—во вид на месечна или годишна рента која може да се исплаќа во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се доава и остварената добивка;
- **Еднократно за венчање** (најдоцна до навршување на 25 години)—доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума на која и се доава и остварената добивка, ќе биде исплатена која осигуреникот случај брак ќе се склучи.

ФУТУРА - Детство и Иднина

ФУТУРА (пример)

ЖИВОТ ПЛУС - Инвестиција и добивка

ЖИВОТ ПЛУС (пример)

Credit Life

Поланост

Патничко здравствено осигурување во странство е најдобар избор за максимална заштита од негативни последици при евентуални несреќи или итни медицински третани во странство.

Полисата за патничко здравствено осигурување во странство ги покрива трошоците за непредвидена лекарска интервенција во странска здравствена институција, поради болест или незгода што би настанале при патување или престој во странство.

Со Патничкото Осигурување ќе ги избегнете трошоците за:

- Итен медицински третман за време на патување или престој во странство;
- Лекови, рентгенски или ултразвучни премети;
- Итен медицински превоз и хоспитализација;
- Трошоци за ренатација на болните во домашната земја.

Со полисата на Патничкото осигурување дополнително обезбедете и:

- Надоместок во случај на траен инвалидитет поради незгода во странство.
- Максимален износ за трошоци за лекување настанати како последица на болест/незгода изнесува 30.000 € за сите зони.

Патничко осигурување


Патничко осигурување за страни

Осигурувања од незгода

Несреќен случај

Доброволно здравствено осигурување

Доброволно здравствено осигурување



ФУТУРА - Дѐство и Млнина

ФУТУРА (пpимep)



Во табелата се направени пресметки за машко и женско дете со возраст (пристапна старост) 3, 5, 8 години за период до навршени 18 години за годишна премиија 600€, 1,200€ и 2,000€.

По навршени 18 години договорената осигурена сума е зголемена за остварената добивка се исплаќа на една од следните начини:

- **еднократно**—со навршување на 18 години -9,764€

За женско дете со пристапна старост 3 години и годишна премиија од 600€ осигурената сума е 9,764€.

ФУТУРА (пpимep)

ЖИВОТ ПЛУС - Инвестиција и добивка

ЖИВОТ ПЛУС (пpимep)

Годишна премиија	Пристапна старост (години)	Осигурена сума	Машко	Женско
600€	3	9,762€	9,762€	9,764€
	5	8,302€	8,302€	8,302€
	8	6,195€	6,195€	6,196€
	3	19,524€	19,524€	19,528€
	5	16,605€	16,605€	16,605€
	8	12,390€	12,390€	12,393€
	10	32,540€	32,540€	32,547€
	20	27,674€	27,674€	27,675€
	30	20,650€	20,650€	20,665€

- **еднократно во случај на веначање**—најдоцна до навршување на 25^{та} година12,849€

- траење од:
- 4 години2,586€
- 5 години2,109€
- 6 години1,791€
- 7 години1,564€

- **на еднакви анuitети**—во вид на стипендија со

Патничко осигурување

Патничко осигурување за странци



Полиса за патничко здравствено осигурување за странци може да склучи лице кое не е државјанин на Р.Македонија и ја посетува Р.Македонија за туристички или бизнис цели.

Полисата ги покрива трошоците за итна лекарска интервенција во здравствени установи на територија на Р.Македонија, поради болест или незгода што би се случиле додека патуваат или престојуваат во Р.Македонија.

- Со полисата за патничко здравствено осигурување за странци се избегнуваат трошоците за:
- Медицински трошоци во случај на итни медицински случај;
 - Дијагностички тестови, вклучувајќи рентген и скенирани поради итен случај;
 - Амбулантска интервенција како последица од итен медицински случај;
 - Препишани лекови;
 - Брза помош со теренско возило во Р.Македонија;
 - Итна репатриација.
- Максимален износ за трошоци за лекување настанати како последица на болест/незгода изнесува 10,000€.

Патничко осигурување за странци

Осигурувања од незгода

Несреќен случај

ФУТБА (пример)

ЖИВОТ ПЛУС - Инвестиција и добивка



Со изборот на полисата ЖИВОТ ПЛУС која по своите карактеристики е единствена на нашиот пазар, можете да изберете премия која е најсоодветна на Вашите потреби и Вашите можности и финансиски ќе се обезбедите себеси и Вашите наследници.

Оваа полиса Ви овозможува на едноставен и флексибилен начин, со динамика на вложувања која најмногу Ви отговара, да создадете солиден капитал кој подолна ќе можете да го користите како пензија или да го подигнете одеднаш зголемен за добивката.

Кој и како може да се осигура?

Со полисата Живот ПЛУС на UNIQA Life Македонија можат да се осигураат сите здрави лица на возраст од 15 до 55 години, а осигурувањето може да се договори во времетраење од 10 до 30 години.

Во рамки на полисата за животно осигурување, се нуди дополнителна можност за осигурување на лица од последици на несреќен случај — незгода, како и дневен надомест за болнички денови.

Патничко осигурување за странци

Осигурувања од незгода



UNIQA Осигурување Ви овозможува индивидуално и колективно осигурување од незгода, и тоа:

- осигурување на работници;
- осигурување деца;
- школска младина и студенти;
- осигурување членови на домаќинство;
- осигурување спортисти, возачи, летачи, нуркачи, планинари, културно итн.;
- осигурување лица со посебни овластувања и одговорности (менџери).

Со ова осигурување можат да се осигураат лица на возраст од 14 до 75 години. Лицата пак кои се помлади од 14 или постари од 75 години можат исто така да бидат осигурени, но по посебни или дополнителни услови.

Осигурувања од незгода

Несреќен случај

ФУТУРА - Дѣтство и Иднина

ФУТУРА (примѣр)

ЖИВОТ ПЛС - Инвестиѣија и Любѣвка

ЖИВОТ ПЛС (примѣр)



• Машко/женско со пристапна старост 30 години, траење на осигурувањето 10, 20, 30 години

Годишна премија	Траење на осигурувањето (години)	Осигурена сума	
		Маж	Жена
600 €	10	6,163 €	6,182 €
	20	13,336 €	13,476 €
	30	20,587 €	21,231 €
1,200 €	10	12,325 €	12,364 €
	20	26,672 €	26,951 €
	30	41,175 €	42,461 €

• Машко/женско со пристапна старост 35 години, траење на осигурувањето 10, 20, 30 години

Годишна премија	Траење на осигурувањето (години)	Осигурена сума	
		Маж	Жена
600 €	10	6,145 €	6,168 €
	20	13,126 €	13,348 €
	30	19,694 €	20,690 €
1,200 €	10	12,289 €	12,336 €
	20	26,251 €	26,695 €
	30	39,388 €	41,379 €


ЖИВОТ ПЛС (примѣр)

Патничко осигурување

Патничко осигурување за страни

Осигурувања од незгода

Несрекен случај



Колективното осигурување на работници од последна на незгода (несрекен случај) овозможува ублажување на економските последици за компанијата и за самите работници од несреќните случаи кои можат да настанат на работно место или каде било во секојдневниот живот: просторно и временски неограничено.

Покритие	Пакети			
	Стандарт	Комфорт	Релакс	Ексклузив
Инвалидитет	✓	✓	✓	✓
Смрт од незгода	✓	✓	✓	✓
Смрт од болест	✓	✓	✓	✓
Трошоци за лекување	✓	✓	✓	✓
Дневен надомест	✓	✓	✓	✓
Трошоци за лекување до тешки болести	✓	✓	✓	✓
Трошоци за хируршки интервенции од тешки болести	✓	✓	✓	✓

Несрекен случај

ФУТУРА (пример)

ЖИВОТ ПЛУС - Инвестиција и добивка
ЖИВОТ ПЛУС (пример)

Credit Life



Заштитете го Вашиот капитал од последица на
несрекен случај, обезбедете сигурност на отплатата,
и заштитете го Вашето семејство.

За време на отплатата на кредит можат да се
случат непредвидени ситуации кои можат да ја
запозат финансиската стабилност на корисникот
на кредитот и неговото семејство. За такви
ситуации UNICA Life Македонија Ви ја нуди
пописката CREDIT LIFE—осигурување на животот на
кредитотокорисниците.

Со пописката CREDIT LIFE можат да се осигурат сите
здрави лица на возраст од 18 до 65 години.

Пописката CREDIT LIFE е поврзана со периодот на
исплатата на кредит.

Максимална осигурената сума може да биде до
1.500.000€ или еквивалентна вредност во други
валути, освен ако поинаку не е договорено.

Доброволно здравствено осигурување

Несрекен случај

Осигурувања од незгода

Патничко осигурување за странци

Патничко осигурување

Пропрамата за доброволно здравствено осигурување
е прилагоредна според потребите на современите
човек за заштита, штедење, вложување и сите други
економски и социјални аспекти.

Согласно Уловите за осигурување можат да се
осигураат лицата од 0 до 60 годишна возраст.

Лица постари од 60 години не можат да се прифатат
во осигурување.

Предности на UNICA доброволното здравствено
осигурување:

- Избор на здравствена установа и лекар—без
ризик од несоодветен третман;
- Заштета на време—без одложување на претход
и без преместување на службени и приватни
обврски;
- Исплатата на фиксен надомест—за хируршки
интервенции и фрактури на коски без разлика на
установата и висината на трошоците.



ФУЛРА (пример)

ЖИВОТ ПЛС - Инвестиция и любовна
ЖИВОТ ПЛС (пример)

Credit Life

Појаност



Со изборот на полисата **ПОЈАНОСТ** се овозможува финансиска заштита на појани
вработени и нивните наследници.

Договорувајќи на осигурувањето е правно лице кое има обврска за плаќање на премиијата за осигурување. Осигуреник е лице со заснован редовен работен однос на неопределено време кај Договорувачот.

Во случај кога осигуреникот, вработен кај Договорувачот на осигурувањето, својово го откаже договорот за вработување во период на важењето на полисата за осигурување на живот, полисата за осигурување на живот престанува да важи. Договорш упатената премиија за осигурување на живот се пренесува како авансно плаќање за иден период на нов осигуреник, вработен кај Договорувачот на осигурувањето.

Во случај кога Договорувачот на осигурувањето го откаже договорот за вработување на осигуреникот, писмено го известува Осигурувачот за:
• Капитализација на полисата или
• Престанување на полисата за осигурување.

Патничко осигурување за страни

Осигурувања од незгода

Несрекен случај

Доброволно здравствено осигурување

Доброволно здравствено осигурување



Опфатени ризици и нивно покривне

Дневен надомест за болничко лекување	✓	✓	✓
Дневен надомест за породување	✓	✓	✓
Фиксен надомест за фрактури од I кат	✓	✓	✓
Фиксен надомест за фрактури од II кат	✓	✓	✓
Фиксен надомест за фрактури од III кат	✓	✓	✓
Фиксен надомест за операции од I кат	✓	✓	✓
Фиксен надомест за операции од II кат	✓	✓	✓
Фиксен надомест за операции од III кат	✓	✓	✓

Имотно осигурување



Осигурувањето на Вашиот имот претставува одговорна инвестиција во менуипрање со ризици, а не дополнително оптоварување. UNIQA ви нуди заштита на Вашиот имот со покривне од сите ризици кои го загрозуваат неговото постоење или го доведуваат во опасност остварениот приход.

Осигурување на имот

Физички лица

Правни лица

Осигурување на објекти при граба и монтажа

Осигурување од одговорност

Осигурување на пратки во транспорт

Осигурување на моторни возила



Осигурувањето на моторните возила може да биде задолжително и доброволно. со законот за осигурување и ја покрива Вашата одговорност према трети лица и нивниот имот. Доброволните осигурувања се однесуваат на заштитата на Вашето моторно возило од евентуални несреќни случаи како и дополнителна заштита на возачот и патниците во возилото.

Задолжителни осигурувања

Каско осигурување

Потполно каско осигурување (пример)

Делумно каско

Незгода во моторни возила

GPS услуги

Осигуряване на имот



Осигуряването на имотот од пожар и други ризици е еден од начините кој гарантира сигурност и материјална заштита, доколку настане некоја штета.

Основни ризици

Со овој вид на осигуривање се овозможува заштита од основни ризици, и тоа:

Пожар и удар на гром; експлозија (освен нуклеарна експлозија); град; бура; манифестации и демонстрации; удар од сопствено моторно возило

канализациска инсталација.

Дополнителни опасности

Лизање и одронување на земјиште; Снежна лавина; Поплава, порои и високи води; Удар од непознато моторно возило во осигурениот објект.

Други осигуривања на имот

UNIQА нуди можност за проширување на покривањето со следните ризици:

- Кршење машини; Кражба; Стакло од кршење; Прекин на работа поради пожар; Осигуривање на компјутери.

За да ги задоволи потребите на физичките и правните лица UNIQА ги подготви следните пакети.

Осигуривање на имот

Физички лица

Правни лица

Осигуривање на објекти при граба и монтажа

Задолжителни осигуривања



Осигуривање од Автоодговорност

Без ова осигуривање не е можно да извршите регистрација на Вашето возило. Со ова осигуривање ја осигурувате Вашата одговорност за надомест на материјални и нематеријални штети предизвикани на трети лица причинети со употреба на Вашето возило.

Зелен Картон

При патување надвор од Република Македонија со сопствено возило, неопходно е за возилото да се обезбеди Зелен Картон, кое, всушност, е територијално проширување на Осигуривањето од Автоодговорност во сите европски земји членки на системот Зелен Картон.

Гранично Осигуривање

Граничното Осигуривање е задолжително за сите странски моторни возила кои не поседуваат задолжително осигуривање од автоодговорност кое е важечко за сообраќај во Република Македонија.

Задолжителни осигуривања


Каско осигуривање

Потполно каско осигуривање (пример)

Делумно каско

Осигурување на имот

Физички лица



Осигурување на станови, куќи и членови на семејство

Одберете пакет кој најдобро одговара на Вашите потреби и можности, и тоа: СТАНДАРД, РЕЛАС или ЕКСКЛУЗИВ.

UNIQА преку својот продукт **Дом и Среќа** Ви нуди и можност да ги осигурате вашите објекти во руралните средини во кои повремено престојувате.

Задолжителни осигурувања

Каско осигурување



Каско осигурување на моторни возила претставува осигурување на возилата кое овозможува покривање на штетите на сопственото возило независно од причината и виновникот.

Во колку е склучено осигурување со франшиза постои можност за откуп на франшиза кај осигурувачето на стаклата на возилото. Ова значи дека штетата направена на стаклата ќе биде исплатена во целост.

Осигурани ризици

Дом плюс
Горпана

Стара
Ремонт
Безогреш

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Осигурани ризици

Дом плюс
Горпана

Стара
Ремонт
Безогреш

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Правни лица

Физички лица

Осигурување на објекти при града и монтажа

Каско осигурување

Потполно каско осигурување (пример)

Делумно каско

Освен возилото, со потполно Каско осигурување може да се осигура и дополнителната опрема на возилото како радио систем, приклучни уреди, прибор, резервни делови, рекламни натписи.

Потполно Каско осигурување
Со потполно Каско осигурување се добива комплетна финансиска сигурност при користење на возилото, со оглед дека ги опфаќа следните осигурени ризици: сообраќајна незгода, како превртување, судар, удар, урнување и слично; паѓање на предмет врз возилото или удар од некој предмет; пожар; ненадејно надворешно термичко или хемиско дејство; експлозија (освен експлозија од нуклеарна енергија); бура, град, снежна лавина; поплава, порои и високи води; паѓање на воздушни летала; манифестации и демонстрации; злонамерни постапки на трети лица; кражба, противправно одземање на возило и разбојништво.



Физички лица
Правни лица

Осигурување на објекти при граѓа и монтажа

Правни лица

Осигурени ризици	Промена	Сметан	Комфорт	Експлика
Осигурување од пожар и некои други опасности	✓	✓	✓	✓
Прекин на работа поради пожар	✓	✓	✓	✓
Осигурување на стакло од кршење	✓	✓	✓	✓
Прованна кражба и разбојништво	✓	✓	✓	✓
Кршење машини	✓	✓	✓	✓
Одговорност за штети причинети на трети лица	✓	✓	✓	✓
Одговорност на работодавачот кон вработените	✓	✓	✓	✓

Осигурување на имот



Каско осигурување
Потполно каско осигурување (пример)

Незгода во моторни возила

Потполно каско осигурување (пример)

Франшиза/квалитет	Без вклучен ризик	Со вклучен ризик	Кражба
без франшиза	190 €	130 €	194 €
200 €	105 €	158 €	134 €
300 €	89 €	109 €	73 €
400 €			
500 €			

Потполно каско осигурување на патнички моторни возила со вклучен ризик кражба, противправно одземање на возилото и разбојништво со или без учество на осигуреникот во штета/франшиза.

Самостикот осигурување

Осигуряване на имот

Физички лица

Правни лица

Осигуряване на обекти при грабда и монтажа



Следният текст може да бъде отпечатан и разпространен в обекти на грабда (неоплатени и реконструкции).

грабден, застрахован, инсталационен материал и цената опрема која е наменета за вградување;

грабдена опрема и помошни обекти кои служат за изградба на грабден обект;

монтажа на метални конструкции, машинска и електро опрема, инсталации и сл.

Меѓу осигурените ризици спаѓаат:

- пожар и удар од гром, експлозија, лунча, град, манифестација и демонстрации, излевање на вода, мраз, лед и снег, снежна лавина, снегување на тло; грабдена негода; неспретност, невнимание или лоша намера на работникот или некое друго лице.

Дополнително можат да се вклучат и следниве ризици:

- земјотрес; поплава и порои, висока вода и подземена вода; лизање на тло, одронување на земјиште; зарушување на земјиште; одговорност од дејност на изведувачот на грабдените работи кон трети лица и нивниот имот; осигурявање на грабдените работи во гарантниот рок; провазна кражба.

Задолжителни осигурявања

Каско осигурявање

Потполно каско осигурявање (пример)

Делумно каско



Осигурявање без вклучен ризик кражба

Делумното каско осигурявање без вклучен ризик кражба ги вклучува сите пороци наведени одземане на возило и разбојништво.

Осигурявање на стакла

При склучување на полиса за автоодговорност може да се склучи и делумно каско осигурявање на стакло од кршење.

Осигурявање на возила за време на мирување

Делумното каско осигурявање на возила за време на мирување вклучува сите пороци наведени ризици освен ризикот од сообраќајна негода, како превртување, судар, удар, урнување и слично.

Делумно каско

Осигурявање на обекти при грабда и монтажа

Осигуряване на имот

Физички лица

Правни лица

Осигуряване на обекти при грабеж и монтажа

Осигуряване от отговорност



Осигуряването от отговорност игра много важна роля в економията и општеството.

Осигуряването от отговорност ги защитава претпријатијата од загуби за кои можно е да не бидат во можност да ги исплатат, и обезбедува еден механизам преку кој поединци добиваат обезштетување за штети предизвикани на нив, како и надомест на нивните приходи.

Преку овој производ, Уника ве заштитува од отговорноста спрема трети лица согласно законската регулатива.

Уника ви нуди осигурување од:

- Општа одговорност;
- Одговорност од поседување на имот;
- Одговорност на работодавецот кон вработените.

Професионална одговорност на:

Нотари, Фангори, Страни управници, Експерти, Консулти, Брокери, Адвокати, Проектанти, Технички асистенти и др.

Задолжителни осигурувања

Каско осигурување

Потполно каско осигурување (пример)

Делумно каско

Незгода во моторни возила



Патници во јавен превоз
Задолжително осигурување на патници во јавен превоз од поседици на несреќен случај — незгода. Осигурени се сите лица, патници во возилото без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на живот.

Осигурување од Автонезгода

Ова осигурување се договара во пакет со осигурувањето од Автоодговорност. Притоа возачот и сопатниците се осигурани во случај на:
• Смрт поради незгода;
• Инвалидитет поради незгода.

Дополнителна незгода со каско осигурување

Ова осигурување се договара во пакет со потполно каско осигурување на возачот и сопатниците со допозарење на повисоки осигурени суми во однос на автонезгода во случај на:
• Смрт поради незгода;
• Инвалидитет поради незгода.

Осигуряване на имот

Физички лица

Правни лица

Осигуряване на обекти при графа и монтажа

Осигуряване от отговорност

Осигуряване на пратки во транспорт



Осигуряване на имот во земештв и меѓународен транспорт

Цицк или квалитетно осигурявање за време на транспорт во копнен, поморски и авионски апарат против сите ризици (All Risk) Крајна "А" осигурявање по сета класификација покрива згарба или оштетување на осигурените пратки која не настане како непосредна последица на: сообраќајна незгода, елементарни неволни, пожар, поплава, дејствија, кражба, кражба на ценото возило, разбојништво, прати настанат или напад или разбој на

Осигурявање на отговорноста на превозниците во земештв и меѓународен аплички сообраќај

Од осигурявање.

Цицк осигурявање се на по максимална на осигуреност сите неволни кои по себе се не можат да се избегнат или да се избегнат

Запожигителни осигурувања
Како осигурување
Потполно како осигурување (пример)
Делумно како
Незгода во моторни возила
GPS услуги

Глобален позиционен систем (GPS) се употребува за пренос на сите на земештв во реално време. GPS уредот ви овозможува пренос на ги добивате сите информации преку SMS пораки за сите возила:

- Истопит на траекторијата на движење на возилото според повеќе параметри;
- При пречекорување одредена дрзна;
- Доколку возилото учествува во сообраќајна незгода;
- Доколку возилото ја напушти дозволената територија на движење;
- Доколку се исечени каблите кои го поврзуваат уредот со возилото;
- При напуштање или пречекорување на дрзната;
- Кога истекнува лекарското и возачката на возачот – известува во систем;
- Кога возилото дојде на сервис-известува во систем.

Предностите од користењето на GPS уредот во земештвот се состојат:

- Зголемување на ефикасност и искористување;
- Подобро информирање на возачите;
- Зголемување на безбедност при возене на транспорт.